

*Македонија*

СОЈУЗ НА РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ  
ИНЖЕНЕРИ НА РЕП. МАКЕДОНИЈА



II<sup>то</sup> СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

"ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДЗЕМНА КСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ"

**ПОДЕКС '08**

со меѓународно учество -

**ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ**



МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

05 - 06. 12. 2008 год.

*Дес*



СРГИМ

**II<sup>ро</sup> СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:**  
"ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА  
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ"

**ПОДЕКС '08**

Македонска Каменица  
05 - 06. 12. 2008 година

**ОРГАНИЗАТОР:**  
**СОЈУЗ НА РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ  
ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**II<sup>ро</sup> СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА  
ПОДЗЕМНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  
со меѓународно учество**

**ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДЗЕМНА  
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ  
СУРОВИНИ**

**ЗБОРНИК НА  
ТРУДОВИ**

**Македонска Каменица**

**05-06. 12. 2008 год.**

**Република Македонија**

Зборник на трудови:  
**ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

Издавач:

**Сојуз на рударски и геолошки инженери  
на Република Македонија**

Главен и одговорен уредник:

**Проф. д-р Ристо Дамбов**

За издавачот:

**Љупчо Трајковски, дипл. руд. инж.**

Техничка подготовка:

**Асс.Стојанче Мијалковски**

**Асс.Радмила Каранакова Стефановска**

Печатница:

**Киро Дандарот - Битола**

Година:

**2008**

Тираж:

**200 примероци**

CIP - каталогизација во публикација

Народна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски, Скопје

622.33.026 (497.71) (062)

Технологија на подземна експлоатација: II Советување со меѓународно учество, 05 декември 2008, Македонска Каменица, Република Македонија: зборник на трудови. - Скопје: Сојуз на рударските и геолошките инженери на Македонија, 2008. - 205 стр.: илустрации; 23 см

ISBN 978-9988-2921-1-8

а) рудник - Експлоатација - Македонија - Собира

COBIS. MK-ID 73766154

*Сите права и одговорности за одгочаштеше трудови ѝ  
задржуваат авторите. Не е дозволено да инишу еден дел од оваа книга биде  
реиздадувачан, снимен или фотографиран без дозвола на авторите и издавачот.*



## ОРГАНИЗАТОР:

СОЈУЗ НА РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ  
ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР:

### **Претседател:**

Филип Петровски, Рудници САСА ДООЕЛ,  
Македонска Каменица

### **Потпретседатели:**

Проф. д-р Ристо Дамбов, СРГИМ - ФРГП - Штип  
Проф. д-р Зоран Десподов, ФРГП - Штип

### **Членови:**

Љупчо Трајковски, извршен секретар, СРГИМ - Скопје  
доц. д-р Дејан Мираковски, ФРГП - Штип  
Мише Кацарски, дипл. руд. инж., ИММ,  
рудници "Злетово", Пробиштип  
м-р Раде Станковски, ИММ,  
рудник "Тораница", Крива Паланка  
Зоран Костоски, дипл. руд. инж., Мармо Бјанко,  
Прилеп - СРГИМ



**СРГИМ**

Сојуз на рударски и  
геолошки инженери  
на Реп.Македонија

**II<sup>то</sup> СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:**

"ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВINI"

**ПОДЕКС '08**

македонска Каменица

05 - 06. 12. 2008 год.

**ПРИМЕНА НА ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ПРИ  
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ПОДЕТАЖНИТЕ МЕТОДИ СО  
ЗАРУШУВАЊЕ**

Пом. ас. Стојанче Мијалковски, дипл.руд.инж.-ФРГП, Штип  
Проф. д-р Зоран Десподов, дипл.руд.инж.-ФРГП, Штип  
Ванчо Гоцевски, дипл.руд.инж.- РОЦ "САСА" ДООЕЛ,  
Мак. Каменица

**Апстракт**

Во овој труд ќе биде извршена целосна разработка на методата за откопување со подетажно зарушување на рудата со примена на информатичка технологија. Направена е компјутерска програма во "Microsof Excel" каде со самото внесување на влезните податоци, веднаш се добиваат излезните податоци, како за подготвителните, така за откопно-подготвителните работи и работите на откопувањето. Исто така применета е и "Microsof Project" програмата, каде е извршено линковско поврзување на податоците со "Microsof Excel" програмата. Овде е користен и софтверот "Promine" како надградба на "AutoCAD 2007" за рударско-геолошки апликации. Врз основа на добиените вредности за рударските објекти од автоматското пресметување во "Microsof Excel", во "Promine" полесно и побрзо се изработуваат соодветните рударски објекти во 3D-простор.

## 1. Вовед

Методата за откопување со зарушување на рудата претставува една од многу применуваните групи на методи за откопување на средни и големи рудни наоѓалишта. Оваа метода е застапена со висок процент на учество во вкупното производство на оловно-цинковна руда во нашите рудници.

Тие се применуваат за помалку вредни и средно цврсти руди, со пострмен агол на залегнување и соседни карпи со послаби физичко-механички карактеристики-склони кон зарушување.


Подготовката за откопување според оваа метода се состои од изработка на следниве подготвителни рударски објекти (слика 1):

- Откопна сервисна рампа (1);
- Подетажни смерни ходници (2);
- Подетажни пречници (3);
- Ускоп за вентилација (4);
- Рудни сипки (5);
- Ускоп за засек (6).

После изработката на подготвителните рударски објекти, се пристапува кон откопување на рудниот блок. Должината на рудниот блок може да биде до 300m, а висината околу 60m .

Откопувањето започнува со изработка на ускоп за засек, од подетажниот пречник, во кровина на рудното тело со цел за создавање на уште една слободна површина. Потоа се врши дупчење на лепезни мински дупчотини во повлекување. Дупчењето на лепезните мински дупчотини се врши најчесто со електрохидраулични дупчечки коли. После полнењето на минските дупчотини со експлозив, се врши минирање. Товарањето на одминираниот руда се врши со товарно-транспортни машини на дизел погон. Со помош на овие машини се врши одвоз на одминираниот руда до рудната сипка, каде со помош на силата на гравитација паѓа до транспортниот ходник, а преку него со железнички транспортни средства или јамски камиони се врши транспорт на ровната руда до површина. Откопувањето може да се одвива двокрилно во однос на пристапите од откопно-сервисната рампа.

Основни предности за примена на оваа метода се големата производност на рудникот, високата продуктивност при откопувањето и можноста за примена на современи машини при откопувањето на рудата. Тоа овозможува откопување на рудата со помали трошоци, што всушност ја прави оваа метода применлива за експлоатација на рудни наоѓалишта со претходно наведените рударско-геолошки карактеристики. Како главен недостаток се јавува високото разблажување на рудата.



Слика 1. Подетажна откопна метода со зарушување на рудата

- 1 - Откопна сервисна рампа;
- 2 - Подетажни смерни ходници;
- 3 - Подетажни пречници;
- 4 - Ускоп за вентилација;
- 5 - Рудни сипки;
- 6 - Ускоп за засек.

## 2. Проектирање на методата со примена на информатичка технологија

Во продолжение е даден дел од програмата направена во "Microsoft Excel", каде се врши внесување на влезните податоци во првиот работен лист-Sheet1 (слика 2), а потоа се врши автоматско пресметување на сите значајни параметри во вториот работен лист-Sheet2, со што се добиваат излезните податоци. Внесувањето на влезните податоци се врши во белите ќелии од првиот работен лист-Sheet1 (слика 2).

Длабочина на работите:	H =	350	m
Средна дебелина на рудните тела:	m =	60	m
Агол на наклон:	a =	80	*
Коефициент на цврстота на рудата и поиздружните карти:	f =	10	
Задатински з маса на рудата:	T =	3,0	t/m <sup>3</sup>
Топлинна најатолемите парчиња руда:	D <sub>r</sub> =	0,5	m
Висина на блокот:	L <sub>b</sub> =	65	m
Должина на блокот:	L <sub>b</sub> =	105	m
Висина на подетажите:	L <sub>p</sub> =	15	m
Губитоци на рудата при откопување:	G =	10	%
Разполажувачко на рудата:	R =	25	%
Годишен произведувач на плацитет на рудникот:	A =	6000000	t
Работни денови во годината:	N =	308	ден/год
Работни смени на ден:	n =	3	смени
Средна висина на подетажните ходници:	H =	3,8	m
Должина на транспортниот пречник на ниво на транспортниот смерен ходник:	U <sub>trp</sub> =	30,5	m
Ширина на ускоп:	B <sub>u</sub> =	2	m
Должина на ускоп:	L <sub>u</sub> =	2	m
Наклон на серпинката рампа:	α <sub>sr</sub> =	10	град.
Погрешка на потрошувачот пресек на засеците:	L <sub>zsr</sub> =	0,3	m <sup>2</sup>
Напредок во една смена за изработка на ходници и рампи со дупчечка кола:	L <sub>hr</sub> =	3	m/ <sup>2</sup> смена
Напредок во една смена за изработка на Alimak ускоп:	L <sub>du</sub> =	1	m/ <sup>2</sup> смена
Напредок во една смена за изработка на ускоп со Panter:	U <sub>pr</sub> =	1,2	m/ <sup>2</sup> смена
Процентност на машината за дупчење на "лепези":	P <sub>nd</sub> =	140	m/ <sup>2</sup> смена
Диаметар на минските дупчинки:	d <sub>e</sub> =	0,075	m
Специфична потрошувачка на експлозир.	q <sub>o</sub> =	0,5	kg/m <sup>3</sup>
Коефициент на искористување на дупчините мински дупчинки:	K =	0,8	
Линча на најмал отпор:	W =	1,5	m
Процентност на машината за пополнување на експлозивот:	P <sub>prp</sub> =	2400	kg/ <sup>2</sup> смена
Уустока на експлозив:	δ =	900	kg/m <sup>3</sup>
Број на дупчинчиини за дупчење на "лепези":	no =	1	дупчинчиини
Број на дупчинчиини за пополнување на експлозивот по експлозив:	no =	4	дупчинчиини

Слика 2. Внесување на влезните податоци

## 2.1. Пресметка на подготвителните и откопно-подготвителните работи

Со внесувањето на влезните податоци (слика 2), после извршеното автоматско пресметување се добиваат излезните податоци за подготвителните и откопно-подготвителните работи во вториот работен лист-Sheet2 (слика 3 и слика 4). Автоматски пресметаните параметри се дадени во белите ќелии.


При пресметката на подготвителните и откопно-подготвителните работи (слика 4), со кликање врз синиот правоаголник, десно до долната tabela, се отвора прозорец во "Microsoft Project" (слика 5), каде е даден "Временски дијаграм за првостепена подготовка и откопна подготовка на блокот". Овој дијаграм се изработува автоматски од податоците кои што се добиени во табелата (слика 4), преку линковското поврзување на дијаграмот со табелата.

Изработка	Бр. на изработки	Целокупно, м <sup>3</sup>	Потреба за подготвачки пресек,		Вкупно, м <sup>3</sup>	Балансни резерви
			По руда	По јадови		
Подготвачки работи						
Транспортни коридор	1	105	0	12,25	0	1296,35
Пречиштач за транс. јадник	1	38,5	0	12,25	0	373,63
Блоковен сервисен у纯洁	1	66,01	0	4	0	264,04
Рудна скита	1	66,01	0	4	0	264,04
Очишување ѕоче рамки	1	653,24	0	12,25	0	8002,21
Вкупно:		920,76	0,00		10190,18	10190,18
Стапка подготвачка работи						
Подготвачки коридор	6	630	12,25	-	7717,5	0
Подготвачни пречинци	45	2700	12,25	-	33075	0
Кратки у纯洁 во погони за блокове	5	76,17	-	4	0	334,67
Засеки	45	675	0,3	-	202,5	0
Вкупно:	101	1081,17	-	-	40995,00	304,67
Работи на откопувачите						
Откопувачи	-	-	-	-	365505	365505
Вкупно						
Вкупно на етапите блок	106	5001,93	-	-	409900,00	10494,94
Балансни резерви						
Фаза за изработка	Балансни резерви, м <sup>3</sup>	Коефициент на изкористување, %	Коефициент на расходување, %	Балансни резерви, м <sup>3</sup>	Процентуални дели во објектот, м <sup>3</sup>	Процентуални дели во објектот, м <sup>3</sup> , %
Стапка подготвачка	14732	1	0	14732	14732,00	0,46
Стапка	132661,8	0,9	0,25	1393956,2	1393956,2	91,13
Вкупно на етапите блок:	1474200	0,91	0,23	1341538,2	1341538,2	100

Слика 3. Обем на подготвителни и откопно-подготвителни работи и распоред на билансните резерви по фази на работа во откопниот блок

Клуч за изработка	Изработка	Одредба за изработка	Бр. на изработка	Командирање исполн.	Обем, м <sup>3</sup>		Максимален бр. на работници во изработка	Макс. време за изработка во денонощје
					Норма, м <sup>3</sup> /час	Вкупно, м <sup>3</sup>		
I	Пречиштач за транс. јадник		3	12,25				
I	Стапка ѕоче рамки		3	12,25				
I	Подготвачки подземни		4	0,19				
I	Подготвачки пречинци		4	0,19				
I	Кратки у纯洁 во погони за блокове	Faxox (Panter)	2	2,4				
II	Блоковен сервисен у纯洁		2	2				
II	Рудна скита		2	2				
III	Засеки	Boumer 281, Wagner ST3,5	4	0,23				
Изработка								
Блоковен сервисен у纯洁			2	132,02	0	22		
Рудна скита			2	132,02	0	22		
Очишување ѕоче рамки			1	653,24	0	73		
Подготвачки подземни			1	1286,25	0,19	140,00	1	12
Пречиштач за транс. јадник			1	373,63	12,25	30,30	1	2
Кратки у纯洁 во погони за блокове			1	60,93	2,4	25,39	1	1
Вкупно:				1813,17				
Временски изјагаци за простирање извршувачка и откопна подготвачка на блокот								

Слика 4. Пресметка на подготвителните и откопно-подготвителните работи




Слика 5. Временски дијаграм за првостепена подготвока и откопна подготвока на блокот


## 2.2. Пресметка на работите при откопување

Како што рековме и претходно, со внесувањето на влезните податоци (слика 2), после извршеното автоматско пресметување се добиваат излезните податоци и за работите при откопување во вториот работен лист-Sheet2 (слика 6). Автоматски пресметаните параметри и овде се дадени во белите ќелии.

При пресметката на работите при откопување (слика 6), со кликање врз синиот правоаголник, десно до долната tabela, се отвора прозорец во "Microsoft Project" (слика 7), каде е даден "Графикон за организација на работите на откопното работно место". Овој дијаграм се изработува автоматски од податоците кои што се добиени во долната tabela (слика 6), преку линковското поврзување на дијаграмот со табелата.



Слика 6. Пресметка на работите при откопување




Слика 7. Графикон за организација на работите на откопното работно место


## 2.3. Графичко прикажување на рударските објекти

Откако е извршена пресметката за подготвителните, откопноподготвителните работи и работите за откопување, пожелно е заради подобра визуелна претстава рударски простории да се претстават во 3D-простор. За оваа цел е користен софтверот "Promine" како додаток на "AutoCAD 2007", каде врз основа на добиените вредности од автоматското пресметување во "Microsof Excel", полесно и побрзо се изработуваат соодветните објекти во 3D-простор.

На слика 8 е даден 3D модел на рударските објекти во еден блок: откопна рампа, подетажен ходник, подетажни пречници, кратки ускопи во подина на блокот итн.



Слика 8. 3D модел на рударски објекти



Слика 9. 3D модел на лепезни мински дупчотини

### 3. Заклучок

Знаеме дека примената на компјутеризацијата многу ја поедноставува и олеснува секоја проблематика, односно работна задача. Со помош на информатичката технологија многу е олеснета работата на рударскиот инженер и скратено е времето кое што е потребно за да се изврши пресметка за подготвителните, откопно-подготвителните работи и работите за откопување кај методата со подетажно зарушување, како и визуелно прикажување на рударските објекти и складирање на податоците за истите.

### 4. Користена литература

1. Десподов З.: *Технологија на подземна експлоатација* (интерна скрипта), Рударско - геолшки факултет, Штип, 2000;
2. Панин И. М., Ковалев И. А.: *Задачник по подземнои разработке рудних месторождении*, Москва, 1984;
3. Мијалковски С.: *Метода на откопување со подетажно зарушување*, Семинарска работа (непубликувана), ФРГП-Штип, 2008;
4. Milicevic Z.: *Metode podetaznog i blokovskog zarusavanja*, Tehnicki fakultet, Bor, 2008;